

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx мај 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентра на биогаз “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2”.
2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. Автопат бр.4 Градско (во понатамошниот текст: Друштво), на 17 мај 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентра на биогаз “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2”, УП1 бр. 12-132/22 од 17 мај 2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 19 мај 2022 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

На Друштвото му е издадено Одобрение за градење на термоелектроцентра на биогаз на КП бр. 794/8 КО Водоврати со инсталирана моќност 999,87 kW со бр. 12-47 од 4 мај 2022 година со правосилност од 5 мај 2022 година издадено од Општина Градско.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 10.2, односно од Образецот БЛ 10.2 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 10, став (1) од Правилникот за лиценци изготви предлог - одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија. Предлог - одлуката, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-1448/1 од 31 мај 2022 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на xx јуни 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог - одлуката од страна на присутните.

Регулаторната комисија за енергетика на xx јуни 2022 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 став (1) точка 2) од Законот за енергетика* и член 14 став (1) точка 2) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогаз "ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2" на Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-132/22
xx јуни 2022 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

изготвил: Марија Костадиновска
контролирале: Фаредин Адеми
Елизабета Арсова
одобрил: Никола Николиќ

Прилог:

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца**
Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР БИО ПРОЦЕС ДОО Градско, со седиште на ул. "Автопат" бр.4 Градско, Република Северна Македонија
- 2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:**
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на привремена лиценца:** ЕЕ-ПРОИЗ-588-2022
- 4. Единствен матичен број:** 7420129
- 5. Единствен даночен број:** 4045020500466
- 6. Локација на вршење на енергетската дејност**
Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од термоелектроцентра на биогаз "ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2" на КП бр. 794/8 КО Водоврати, Општина Градско.
- 7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија**
Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
- 8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца**
Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши од од термоелектроцентрала на биогаз “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2” со следните технички карактеристики:

- а) назив на термоелектроцентрала на биогаз: “ВАРДАР БИО ПРОЦЕС 2”
- б) инсталирана моќност на термоелектроцентрала на биогаз: 999,87 kW
- в) година на почеток на градба: 2022 година
- г) година на завршеток на градба и почеток на работа: 2023 година
- д) проценет животен век: 35 години
- е) податоци за опрема:
 - Генераторски комплет-Motor (Jenbacher JGS 416GS-BL), Generator Stamford
 - $S_n=1.489 \text{ kVA}$, $\cos\phi=0,8$, $P=1,191,2 \text{ kW}$
 - Генератор за сопствена потрошувачка $P=191,33 \text{ kW}$
 - Енергетски трансформатор МАКИТЕЛ, 1250 kVA 0,4/10,5(21) kV/kV
- ж) Очекувано годишно производство 8.760 MWh